

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

Назив на министерство:	Министерство финансии
Назив на предлогот на закон:	Предлог на Закон за пријавување и евидентирање на обврски
Одговорно лице и контакт информации:	Верица Проковиќ verica.prokovic@finance.gov.mk Министерство за финансии ул. Даме Груев бр.12 Скопје
Вид на Извештај	<input checked="" type="checkbox"/> Нацрт <input type="checkbox"/> Предлог
Обврската за подготовка на предлогот на закон произлегува од:	<input type="checkbox"/> Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија <input type="checkbox"/> НПАА <input type="checkbox"/> Заклучок на Владата на Република Македонија <input checked="" type="checkbox"/> Друго _____
Поврзаност со Директивите на ЕУ	нема
Дали нацрт извештајот содржи информации согласно прописите кои се однесуваат на класифицираните информации	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не
Датум на објавување на нацрт Извештајот на ЕНЕР:	04.12.2017 година
Датум на доставување на нацрт Извештајот до Министерството за информатичко општество и администрација:	/
Датум на добивање на мислењето од Министерството за информатичко општество и администрација:	/
Рок за доставување на предлогот на закон до Генералниот секретаријат	декември 2017 година

1. Опис на состојбите во областа и дефинирање на проблемот

1.1 Опис на состојбите

Со цел да се овозможи одржување на транспарентноста и отчетноста и доследно јакнење на одговорноста при располагање со јавни средства преку евидентирање на преземени, а недоспеани обврски и на доспеани, а неплатени обврски од страна на органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, установите и институции кои вршат дејности од областа на културата, образованието, здравството, детската, социјалната заштита, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон основани од Република Македонија или единиците на локална самоуправа, како и јавните претпријатија, трговските друштва, заводите, агенции, фондовите и други правни лица чиј основач е Република Македонија или единиците на локалната самоуправа.

1.2 Причини за проблемите кои се предмет на разгледување

Со оглед на тоа дека за обврските на субјектите кои располагаат со јавни средства не постои унифициран механизам на евиденција и следење на истите, се предлага нов Закон кој ќе овозможи преку електронски софтвер единствена евиденција на сите располагања со јавни средства, а во однос на преземени, а недоспеани обврски и на доспеани, а неплатени обврски.

2. Цели на предлог регулативата:

Со усвојување на предложениот закон ќе се овозможи одржување на транспарентноста и отчетноста и доследно јакнење на одговорноста при располагање со јавни средства преку единствено целокупно евидентирање на преземени, а недоспеани обврски и на доспеани, а неплатени обврски во соодветен електронски систем од страна на органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, установите и институции кои вршат дејности од областа на културата, образованието, здравството, детската, социјалната заштита, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон основани од Република Македонија или единиците на локална самоуправа, како и јавните претпријатија, трговските друштва, заводите, агенции, фондовите и други правни лица чиј основач е Република Македонија или единиците на локалната самоуправа.

3. Можни решенија (опции)

3.1. Опис на решението „не прави ништо“

Опцијата “не прави ништо” се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline).

Ова решение значи да не се донесе предложениот Закон за пријавување и евидентирање на обврски.

Ова не е прифатлива опција, бидејќи со нејзино одбирање нема да се постигне горенаведената цел.

3.2. Опис на можните решенија (опции) за решавање на проблемот

Предложените решенија предвидуваат:

- да се овозможи единствено пријавување и евиденција на обврските кои ги имаат субјектите кои располагаат со јавни средства во соодветен електронски систем врз основа на чие пријавување ќе се овозможи соодветна целукпна евиденција на сите преземени, а недоспеани обврски како и на доспеаните, а не платени обврски. Министерство за финансии ќе објавува збирни извештаи од евидентираниите податоци за пријавените обврски.

4. Проценка на влијание на регулативата

Можни позитивни и негативни влијанија од секоја од опциите:

4.1. Економски влијанија - нема

4.2. Фискални влијанија - нема

4.3. Социјални влијанија - нема

4.4. Влијанија врз животната средина - нема

4.5. Административни влијанија и трошоци - нема

а) трошоци за спроведување

б) трошоци за почитување на регулативата

5. Консултации

5.1. Засегнати страни и начин на вклучување

Текстот на Предлог Законот е ќе биде доставен на мислење до надлежните институции.

5.2. Преглед на добиените и вградените мислења

Ќе бидат побарани и вградени мислења од Секретаријатот за законодавство и Министерството за информатичко општество и администрација.

5.3. Мислењата кои не биле земени предвид и зошто

/

6. Заклучоци и препорачано решение

6.1. Споредбен преглед на позитивните и негативните влијанија на можните решенија (опции)

Доколку законот не биде донесен лоцираните слабости во оваа сфера би се провлекувале и во иднина.

6.2. Ризици во спроведувањето и примената на секое од можните решенија (опции)

6.3. Препорачано решение со образложение

Се препорачува донесување на Закон за пријавување и евидентирање на обврски.

Предлогот на Законот за за пријавување и евидентирање на обврски содржи 15 члена.

Со членовите 1 и 2 се определува целта и субјектите на кои се однесува Законот.

Со членот 3 се дефинираат одделни поими кои се употребени во законот.

Со членот 4 се определува начинот на којшто ќе се врши пријавувањето и евидентирањето на обврските.

Со членот 5 се пропишува обврска на субјектите за пријавување на обврските во определен временски период и во точно определен рок.

Со членот 6 се пропишува обврска за органите надлежни за враќање на јавни давачки за пријавување на доспеаните, а неплатени давачки по основ на враќање на јавни давачки во определен временски период и во точно определен рок.

Со членот 7 се пропишува начин на објавување на збирни извештаи од страна на Министерство за финансии, основани на евидентирани податоци за пријавените обврски.

Со членовите 8, 9, 10, 11, 12 и 13 се пропишуваат прекршочни одредби во случај на непочитување на обврските од членовите 5 и 6 од Законот.

Со членовите 14 и 15 се пропишуваат преодни и завршни одредби на Законот.

7. Спроведување на препорачаното решение

- Донесување на потребните подзаконски акти и во законскиот утврден рок за нивно донесување

- Активности за обезбедување на ефикасно спроведување на предлогот на закон преку организирање на соодветни обуки и консултации.

- Надлежен орган за спроведување на Предлог на Законот - Министерство за финансии.

8. Следење и евалуација

8.1. Начин на следење на спроведувањето

Примената на законот ќе ја следи Министерството за финансии

8.2. Евалуација на ефектите од предлогот на закон и рокови

Евалуација на ефектите од Предлог на Законот ќе изврши Министерството за финансии

Изјава од Државен секретар

Нацрт Извештајот за проценка на влијанието на регулативата е изготвен во согласност со Методологијата за проценка на влијанието на регулативата. Тој дава реална проценка на можните влијанија и очекуваните ефекти, препорачаното решение претставува најдобар начин за решавање на проблемот и постигнување на очекуваните ефекти

Државен секретар
Елена Трпковска

Датум: ____ . ____ . 2017 година